

ПРИЛОГ бр.1 БДД/ГМП

До _____
 ЈУ _____
 (Центар за социјална работа)

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДЕТСКИ ДОДАТОК

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име	Презиме

Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број на граѓанинот
_____ . _____ . _____		_____

ДРЖАВЈАНСТВО _____

ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА _____

Име на татко	Име на мајка	Брачен статус	Податоци за самохран родител (се подвлекува соодветното) едниот родител е починат, разведен брак, едниот родител се води за исчезнат, едниот родител се води за непознат.
		<input type="checkbox"/> женет/мажен/а <input type="checkbox"/> разведен/а <input type="checkbox"/> вдовец/ца <input type="checkbox"/> вонбрачна заедница <input type="checkbox"/> непознато	
Образование		Работен статус	
<input type="checkbox"/> Завршено <input type="checkbox"/> Во тек		<input type="checkbox"/> Вработен <input type="checkbox"/> Невработен <input type="checkbox"/> Пензионер	

2. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број		Населено место	Општина

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во лична карта)

Улица и број	Населено место	Општина

4. ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА НА ДЕТЕТО:

Презиме:	Име:	ЕМБГ: _____
Адреса на живеење:		

5. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живеалиште/ Престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.		_____					
2.		_____					
3.		_____					
4.		_____					
5.		_____					
6.		_____					
7.		_____					
8.		_____					

6. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живеалиште/ Престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.		_____					
2.		_____					
3.		_____					
4.		_____					
5.		_____					
6.		_____					

7. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЦАТА:

Р.б р	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живеалиште / Престојувалиште	Сродство со Подноси телот	Предучил ишна возраст	Училишна возраст	Забелешка
1.		-----					
2.		-----					
3.		-----					
4.		-----					
5.		-----					

Датум и место на поднесување

Потпис на подносителот на барањето

Потпис на службено лице кое го примило барањето _____

8. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ:*

1. Важечка лична карта на подносителот на барањето, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето (за сите полнолетни членови на домаќинството);
2. Пресуда за развод на брак – правосилна судска пресуда/ фотокопија од извод на матична книга на родени на родителот подносител на барањето не постар од шест месеци- за разведен брак /вдовец-вдовица (оригиналот се доставува на увид);
3. Пресуда за определена законска издршка;
4. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија;
5. Потврда од банка за штеден влог;
6. Потврда за исплата на воена инвалиднина;
7. Доказ дека едниот родител живее во брачна и/или вонбрачна заедница;
8. Доказ дека едниот родител е исчезнат- доказ од надлежен суд;
9. Доказ за временски период за издржување на казна затвор/правосилна извршна пресуда,
10. Потврда за редовен студент.

*За корисник на гарантирана минимална помош кој има дете - подносителот кон барањето приложува на увид важечка лична карта од точка 1. на барањето која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето.